

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 5

Среда, 03 мај 2017 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Вршител на должноста Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
84.		90.	
Одлука за организирање на јавна анкета на Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.II и ГП бр.3.18.II во КО Струмица, општина Струмица	2	Одлука за организирање на јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019	5
85.		91.	
Одлука за организирање на јавна презентација на Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.II и ГП бр.3.18.II во КО Струмица, општина Струмица	2	Одлука за организирање на јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019	6
86.		92.	
Одлука за организирање на јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.II и ГП бр.3.18.II во КО Струмица, општина Струмица	6
87.		93.	
Одлука за организирање на јавна презентација Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020	7
88.		94.	
Одлука за организирање на јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021 година ...	4	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021 година	7
89.		95.	
Одлука за организирање на јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021	5	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019	8

84.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 5/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт АУП за дел од блок 18
урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.И и ГП
бр.3.18.ИИ во КО Струмица, општина
Струмица

1. Се организира јавна анкета на Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.И и ГП бр.3.18.ИИ во КО Струмица, општина Струмица со површина од 10 084,9 м² и граничен опфат :

- Од север граничи со магистрална улица „Гоце Делчев“
- Од исток граничи со КП бр. 7155/3, КП бр. 7155/2 и КП бр. 7176/2
- Од југ граничи со КП бр. 7168/3, 7175/2 и со индустријска улица „У-7“
- од запад граничи со собирна улица „У-9“

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.И и ГП бр.3.18.ИИ во КО Струмица, општина Струмица со површина од 10 084,9 м² и граничен опфат :

- Од север граничи со магистрална улица „Гоце Делчев“
- Од исток граничи со КП бр. 7155/3, КП бр. 7155/2 и КП бр. 7176/2

- Од југ граничи со КП бр. 7168/3, 7175/2 и со индустријска улица „У-7“
 - од запад граничи со собирна улица „У-9“,
- ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во канцеларија број 8.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Вршител на должност
 Бр. 09-2509/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
 26.04.2017 год. на општина Струмица
 С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

85.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана
единица 2 за ГП бр. 1.18.И и ГП бр.3.18.ИИ
во КО Струмица, општина Струмица

1. Се организира јавна презентација на Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.И и ГП бр.3.18.ИИ во КО Струмица, општина Струмица со површина од 10 084,9 м² и граничен опфат :

- Од север граничи со магистрална улица „Гоце Делчев“
- Од исток граничи со КП бр. 7155/3, КП бр. 7155/2 и КП бр. 7176/2
- Од југ граничи со КП бр. 7168/3, 7175/2 и со индустријска улица „У-7“
- од запад граничи со собирна улица „У-9“

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 08.05.2017 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр.09-2509/3 ГРАДОНАЧАЛНИК
26.04.2017 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
.....

86.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 5/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

О д л у к а **за организирање на јавна анкета на** **Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана** **единица 2 во Струмица, општина** **Струмица 2015-2020**

1. Се организира јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020 со површина од 0,4 ха и граничен опфат :

- Од исток со ул. „Атанас Караман“ ,
- Од север со ул. „Димитар Цветинов“ ,
- Од запад со ул. „Младинска“ и
- Од југ со ул. „Браќа Минкови“

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020 со површина од 0,4 ха и граничен опфат :

- Од исток со ул. „Атанас Караман“ ,
- Од север со ул. „Димитар Цветинов“ ,
- Од запад со ул. „Младинска“ и
- Од југ со ул. „Браќа Минкови“

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 2.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр.09 – 2105/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.04.2017 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р..
.....

87.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана
единица 2 во Струмица, општина
Струмица 2015-2020

1. Се организира јавна презентација Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020, со површина од 0,4 ха и граничен опфат :

- Од исток со ул. „Атанас Караман“ ,
- Од север со ул. „Димитар Цветинов“ ,
- Од запад со ул. „Младинска“ и
- Од југ со ул. „Браќа Минкови“

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3.Јавната презентација ќе се одржи на ден 21.04.2017 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр. 09-2105/3 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.04.2017 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
.....

88.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 5/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана
единица 4 во Струмица, општина
Струмица 2016-2021 год.

1. Се организира јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021 со површина од 0,75 ха и граничен опфат:

- Осовина на ул. „Маршал Тито“ ,
- Осовина на ул. „Страшо Пинџур“ ,
- Крак на ул. „Страшо Пинџур“
- Крак на ул. „Ленинова“ и
- бул.„Ленинова“

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3.Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021 со површина од 0,75ха и граничен опфат :

- Осовина на ул. „Маршал Тито“ ,
- Осовина на ул. „Страшо Пинџур“ ,
- Крак на ул. „Страшо пинџур“
- Крак на ул. „Ленинова“ и
- бул.„Ленинова“

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ во соба број 2.

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр.09-2135/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
10.04.2017 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
.....

89.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021

1. Се организира јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021 со површина од 0,75ha и граничен опфат :

- Осовина на ул. „Маршал Тито“ ,
- Осовина на ул. „Страшо Пинџур“ ,
- Крак на ул. „Страшо Пинџур“
- Крак на ул. „Ленинова“ и
- бул.„Ленинова“

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица”и средствата за јавно информирање

3.Јавната презентација ќе се одржи на ден 25.04.2017 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр.09-2135/3 ГРАДОНАЧАЛНИК
10.04.2017 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

.....

90.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 5/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019

1.Се организира јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019 со површина од 50.278 м². и граничен опфат :

- Од север со ул. „2“ (по ДУП за Блок 42)
- Од запад со ул. „1“ (по ДУП за Блок 42)
- Од југ со ул. „6“ (по ДУП за Блок 42) и
- Од исток со ул. „Климент Охридски“ и река Вадоча

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3.Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019 со површина од 50.278 м² и граничен опфат :

- Од север со ул. „2“ (по ДУП за Блок 42)
- Од запад со ул. „1“ (по ДУП за Блок 42)
- Од југ со ул. „6“ (по ДУП за Блок 42) и
- Од исток со ул. „Климент Охридски“ и река Вадоча

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 2.

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Вршител на должност
Бр.09-2106/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.04.2017 год на општина Струмица
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

91.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

О д л у к а **за организирање на јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019**

1. Се организира јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица, општина Струмица 2014-2019 со површина од 50.278 м² и граничен опфат :

- Од север со ул. „2“ (по ДУП за Блок 42)
- Од запад со ул. „1“ (по ДУП за Блок 42)
- Од југ со ул. „6“ (по ДУП за Блок 42) и
- Од исток со ул. „Климент Охридски“ и река Вадоча

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3.Јавната презентација ќе се одржи на ден 21.04.2017 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ.

4.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Вршител на должност
Бр.09-2106/3 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.04.2017 год. на општина Струмица
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

92.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е **за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт АУП за дел од блок 18 урбана единица 2 за ГП бр. 1.18.II и ГП бр.3.18.II во КО Струмица, општина Струмица со површина од 10 084,9 м² и граничен опфат :

- Од север граничи со магистрална улица „Гоце Делчев“
- Од исток граничи со КП бр. 7155/3, КП бр. 7155/2 и КП бр..7176/2
- Од југ граничи со КП бр. 7168/3, 7175/2 и со индустријска улица „У-7“
- од запад граничи со собирна улица „У-9“

во состав

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 08.05.2017 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр.09 -2509/4 ГРАДОНАЧАЛНИК
26.04.2017 год. на општина Струмица
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

93.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица, општина Струмица 2015-2020 со површина од 0,4 ха и граничен опфат :

- Од исток со ул. „Атанас Караман“ ,
- Од север со ул. „Димитар Цветинов“ ,
- Од запад со ул. „Младинска“ и
- Од југ со ул. „Браќа Минкови“

во состав

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 21.04.2017 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр.09 -2105/4 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.04.2017 год. на општина Струмица
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

94.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 4 во Струмица, општина Струмица 2016-2021 со површина од 0,75 ха и граничен опфат :

- Осовина на ул. „Маршал Тито“ ,
- Осовина на ул. „Страшо Пинџур“ ,
- Крак на ул. „Страшо пинџур“
- Крак на ул. „Ленинова“ и
- бул.„Ленинова“

во состав

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 25.04.2017 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр. 09 -2135/4 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.04.2017 год. на општина Струмица
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

95.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 42 урбана единица 5 во Струмица,

општина Струмица 2014-2019 со површина од 50.278 м2 и граничен опфат :

- Од север со ул. „2“ (по ДУП за Блок 42)
- Од запад со ул. „1“ (по ДУП за Блок 42)
- Од југ со ул. „6“ (по ДУП за Блок 42) и
- Од исток со ул. „Климент Охридски“ и река Вадоча

во состав:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 21.04.2017 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Вршител на должност
Бр.09-2106/4 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.04.2017 год. на општина Струмица
Струмица Костадин Костадинов с.р.